

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

Скопје, април 2025

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Посебни финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за паричните текови	6
Извештај за промените во главнината	7
Белешки кон финансиските извештаи	8-39
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 23 април, 2025 година


Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Белјанов



АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки и услуги	8	625.921	483.662
Останати оперативни приходи	9	39.659	44.797
Набавна вредност на продадени стоки	10	(514.520)	(386.886)
Трошоци за вработени	11	(62.569)	(59.082)
Расход за амортизација	18,19	(14.625)	(13.642)
Останати оперативни расходи	12	(54.116)	(47.950)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		19.750	20.899
Приходи од финансирање	13	453	2.287
Добивки од вложувања	20	18.038	11.986
Расходи од финансирање	14	(9.192)	(7.792)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		29.049	27.380
Данок од добивка	15	-	(942)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		29.049	26.438
Друга сеопфатна добивка:			
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		29.049	26.438
Основна заработувачка по акција (во МКД)	17	375	341

Управниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје на ден 13.03.2025 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување.

Генерален Директор
Игор Илиевски



АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

		2024	2023
	Белешка	(000) МКД	(000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	18	339.575	214.327
Недвижности дадени под закуп	19	78.046	96.668
Нематеријални средства		637	823
Вложувања во подружници	20	10.232	2.160
Долгорочни побарувања од купувачи		5.021	-
Вкупно нетековни средства		433.511	313.978
Тековни средства			
Залихи	21	174.773	131.038
Побарувања од купувачи	22	169.747	198.409
Побарувања за дадени аванси	24	11.232	17.663
Дадени позајмици и депозити	23	13.247	10.400
Останати тековни средства и АВР	25	4.688	2.996
Парични средства	26	17.254	15.076
Вкупно тековни средства		390.941	375.582
ВКУПНО СРЕДСТВА		824.452	689.560
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	27	191.648	191.648
Сопствени акции (-)		(8.000)	(8.000)
Резерви		164.834	138.396
Објективна вредност и останати резерви	27	(51.759)	(51.759)
Акумулирана добивка		101.976	99.365
Вкупно главнина		398.699	369.650
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	28	160.788	53.075
Одложени приходи	29	38.921	40.050
Вкупно нетековни обврски		199.709	93.125
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	30	65.484	40.254
Обврски за примени аванси	31	4.939	5.700
Краткорочни кредити и позајмици	32	111.000	134.312
Тековен дел на долгорочни кредити	28	37.480	38.491
Останати краткорочни обврски	33	7.141	8.028
Вкупно тековни обврски		226.044	226.785
Вкупно обврски		425.753	319.910
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		824.452	689.560

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Бел.	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		29.049	27.380
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	18	8.070	7.163
Амортизација на недвижности дадени под закуп	19	6.369	6.292
Приходи од амортизација на одложени приходи	9	(1.393)	(1.393)
Отпис на побарувања	12	-	675
Расходи за камати	14	8.692	7.254
Капитална добивка од продажба на возила	9	-	(59)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		50.787	47.312
Побарувања од купувачи		23.905	(54.313)
Останати тековни средства и АВР		(833)	273
Побарувања за дадени аванси		6.431	(16.094)
Залихи		(43.735)	15.726
Обврски од добавувачи		25.230	19.070
Обврски за примени аванси		(761)	(2.995)
Останати тековни обврски и ПВР		(274)	(6.866)
Нето пари употребени во работењето		60.750	2.113
Платена камата		(8.738)	(7.091)
Платен данок од добивка		(1.426)	(450)
Нето парични текови од оперативни активности		50.586	(5.428)
Парични текови од вложувачки активности			
Купување на основни средства	18	(119.571)	(11.488)
Продажби на основни средства	18	(1.308)	13.102
Дадени заеми		(2.847)	(10.400)
Вложувања во подружници	20	(8.072)	-
Нето парични текови од вложувачки активности		(131.798)	(8.786)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	27;31	83.390	17.181
Исплатени дивиденди		-	-
Нето парични текови од финансиски активности		83.390	17.181
Нето зголемување (намалување) на парични средства		2.178	2.967
Парични средства на почетокот на годината	26	15.076	12.109
Парични средства на крајот од годината	26	17.254	15.076

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви и реинвести рана добивка	Објективна вредност и останати резерви	Акумулиран а добивка	Вкупно главнина
	Акции во број	Износ	Акции во број	Износ				
Во (000) МКД								
Состојба на 1 јануари 2023	82.529	191.648	(4.980)	(8.000)	113.905	(51.759)	97.418	343.212
Сеопфатна добивка								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	26.438	26.438
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	26.438	26.438
Трансакции со сопствениците								
Распределба за законски резерви	-	-	-	-	620	-	(620)	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	-	-	23.871	-	(23.871)	-
Распределба за дивиденди за обични акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	82.529	191.648	(4.980)	(8.000)	138.396	(51.759)	99.365	369.650
Сеопфатна добивка								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	29.049	29.049
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	29.049	29.049
Трансакции со сопствениците								
Распределба за законски резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	-	-	26.438	-	(26.438)	-
Распределба за дивиденди за обични акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	82.529	191.648	(4.980)	(8.000)	164.834	(51.759)	101.976	398.699

1. Основни податоци и дејност

Основната дејност на акционерското друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е трговија на мало со делови и прибор за моторни возила. Покрај оваа Друштвото ги обавува и следните дејности:

- продажба, одржување и поправка на моторни возила и моторцикли, продажба на мало на моторни горива;
- трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и моторцикли;
- активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности

Друштвото има склучено договори за дилерство со MIDI Europe за продажба и сервисирање на возила ISUZU и со Anadolu Isuzu за продажба и сервисирање на камиони и автобуси ISUZU, договор за дилерство со Ратола за продажба и сервисирање на возила Ssang Yong, договор за дилерство со Piaggio Италија за продажба и сервисирање на товарен програм Piaggio. Остварените приходи и расходи од продажбата на автомобили и сервисните услуги се дадени во белешките 8 и 10 кон финансиските извештаи.

Вкупниот број на вработени во 2024 година изнесува 64 вработени (2023: 64 вработени).

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул.16-та Македонска бригада број 2 Скопје.

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 38, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Почнувајќи од 01.01.2025 година, во примена ќе бидат Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 75/2024). Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво Аутомакедонија АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште неколку друштва во земјата и кои не се консолидирани во овие финансиски извештаи (Белешка 20). Вложувањата во овие друштва се прикажани како вложувања во подружници.

Друштвото подготвува и издава консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023 година во кои извештаи се вклучени и подружниците.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.11).

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики. Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2024 и 2023 се следните:

	2024	2023
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4950 МКД
1 УСД =	58.8807 МКД	55.6516 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 13.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во подружници и придружени ентитети

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

Вложувања во придружени ентитети се сметаат оние вложувања каде Друштвото има значајно влијание (од 20% до 50%), но не поседува контрола над гласачката сила и истото ниту е подружница ниту заедничко вложување.

Вложувањата во подружници и придружени ентитети се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период (до 2001 година), Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководственми проценки и грешки, ревалоризираниите вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се признава како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година во однос на 2023 година се следните:

	2024	2023	2024	2023
Недвижности	2.5 %	2.5 %	40 години	40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Вложувања во недвижности (средства за издавање)

Зградите наменети за издавање кои што Друштвото не ги користи за своите основни активности се класифицирани како вложувања во недвижности или средства за издавање. Вложувањата во недвижности, иницијално се евидентираат по набавна вредност при нивното стекнување намалена за акумулираната амортизација и годишно се ревалоризирале во изминатите години со примена на официјалните коефициенти за ревалоризација кои се засноваат на индексот на пораст на цени на производителите на индустриски производи во Република Северна Македонија. Овие коефициенти се применуваат на набавната вредност и врз акумулираната амортизација. Ефектот од ваквата ревалоризација се пренесувал во ревалоризационите резерви на Друштвото.

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод во текот на проценетиот век на користење на средствата со годишна стапка на амортизација од 2.5% (2023: 2.5%).

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог, судско решение и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.11. и 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото во текот на разгледуваниот период има дадено средства под оперативен наем (белешка 19).

3.18. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.19. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.20. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флуктуации на странските валути, чии ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба со оглед дека истото повеќе не располага со вакви вложувања.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентracија на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва и физички лица во земјата. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и проценки на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е следната:

	2024	2023
Обврски по кредити	309,368	225,878
Пари и парични еквиваленти	(17,254)	(15,076)
Нето обврски (пари)	292,114	210,802
Вкупен капитал	398,699	369,650
% на задолженост	73%	57%

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	8,037	14,919	32,320	64,483
УСД	-	-	-	-
	8,037	14,919	32,320	64,483

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	(2,428)	(4,956)	2,428	4,956
УСД	-	-	-	-
Нето Ефект	(2,428)	(4,956)	2,428	4,956

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2024	2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства и депозити	2	3
- Побарувања од купувачи	174,768	198,409
- Останати побарувања	2,565	724
- Дадени депозити	7,304	-
- Вложувања	10,232	2,160
	194,871	201,296
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Дадени позајмици	5,943	10,400
- Парични средства	17,252	15,073
	23,195	25,473
	218,066	226,769
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	65,484	40,254
- Позајмици од друштва	0	-
- Останати тековни обврски	6,400	6,311
	71,884	46,565
<i>Каматносни:</i>		
- Кредити од банки со променлива камата	29,198	98,668
- Кредити од банки со фиксна камата	280,070	127,210
	309,268	225,878
	381,152	272,443

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2024	2023	2024	2023
Земени кредити	(292)	(987)	292	987
Дадени позајмици	59	104	(59)	(104)
Нето Ефект	(233)	(883)	233	883

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	17,254	-	-	-	17,254
Купувачи	123,209	39,301	7,237	5,021	174,768
Останати побарув.	2,565	-	-	-	2,565
Дадени позајмици	-	-	5,943	-	5,943
Дадени депозити	-	-	7,304	-	7,304
Вложувања	-	-	-	10,232	10,232
	143,028	39,301	20,484	15,253	218,066
Добавувачи	65,484	-	-	-	65,484
Кредити и заеми	3,252	4,888	140,340	160,788	309,268
Останати обврски	6,400	-	-	-	6,400
	75,136	4,888	140,340	160,788	381,152

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	15,076	-	-	-	15,076
Купувачи	172,725	19,625	6,059	-	198,409
Останати побарув.	724	-	-	-	724
Дадени позајмици	-	-	10,400	-	10,400
Вложувања	-	-	-	2,160	2,160
	188,525	19,625	16,459	2,160	226,769
Добавувачи	40,254	-	-	-	40,254
Кредити	6,410	26,208	140,189	53,071	225,878
Останати обврски	6,311	-	-	-	6,311
	52,975	26,208	140,189	53,071	272,443

7. Известување според сегменти

7.1. Деловни сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Продажба на возила,
- Продажба на резервни делови и сервисирање и
- Останато (наеми и слично).

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2024 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Возила	Делови и сервис	Останато	Вкупно
Приходи од продажба и останати приходи	525,765	100,156	39,659	665,580
Оперативна добивка (загуба)/резултат на сегментот	7,445	7,119	5,185	19,750
Приходи од финансирање				453
Добивка од вложувања				18,038
Расходи од финансирање				(9,192)
Бруто добивка				29,049
Данок од добивка				-
Нето добивка				29,049
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	310,804	297,198	216,450	825,452
Вкупни обврски по сегменти	160,501	153,475	111,776	425,753
Амортизација	5,513	5,272	3,840	14,625

7. Известување според сегменти (Продолжение)

7.1. Деловни сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2023 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Возила	Делови и сервис	Останато	Вкупно
Приходи од продажба и останати приходи	371,176	112,005	44,738	528,459
Оперативна добивка (загуба)/резултат на сегментот	10,290	8,107	2,502	20,899
Приходи од финансирање				2,287
Добивка од вложувања				11,986
Расходи од финансирање				(7,792)
Бруто добивка				27,380
Данок од добивка				(942)
Нето добивка				26,438
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	137,912	310,302	241,346	689,560
Вкупни обврски по сегменти	63,982	143,960	111,969	319,910
Амортизација	2,728	6,139	4,775	13,642

7.2. Географски сегменти

Со оглед дека Друштвото работи само на територијата на Република Северна Македонија не се прикажува работење според географски сегменти.

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од продажба на возила	525.765	371.657
Приходи од продажба на трговски стоки од магацин	-	-
Приходи од продажба на делови во сервис на возила	74.865	84.272
Приходи од продажба на услуги во сервис на возила	25.291	27.733
Вкупно приходи од продажба	625.921	483.662

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од наемнина	28.469	29.866
Приходи од правни и други услуги на поврзани субјекти	74.999	-
Капитална добивка од продажба на основни средства	-	59
Приходи од наплатени отпишани побарувања	453	1.322
Приходи од амортизација на одложени приходи (бел.28)	1.393	1.741
Останати	(65.655)	11.809
Вкупно останати оперативни приходи	39.659	44.797

10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Набавна вредност на продадени возила	468.818	337.291
Набавна вредност на продадени трговски стоки од магацин	-	-
Набавна вредност на продадени стоки од сервис на возила	45.702	49.595
	514.520	386.886
Корегирано за:		
Приходи од провизии за набавени возила	-	-
Расходи од дополнителни задолженија за набавени возила	-	-
	-	-
Вкупно набавна вредност	514.520	386.886

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Бруто плати на вработени	53.228	52.243
Дневници за службени патувања и патни трошоци	800	525
Трошоци за превоз на вработени	188	36
Трошоци за отпремнини и регрес за годишен одмор	2.269	1.583
Трошоци за надомест на УО и НО	6.084	4.695
Вкупно трошоци за вработените	62.569	59.082

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Потрошени сировини и материјали	1.265	1.458
Енергија	7.589	7.515
Транспортни услуги	329	188
ПТТ Услуги	822	774
Услуги за одржување и заштита	7.695	7.532
Комунални и останати услуги	4.955	5.776
Реклама и пропаганда	4.342	2.987
Репрезентација	3.783	4.084
Премии за осигурување	2.364	2.175
Даноци на имот, чланарини и друго	1.854	1.486
Отпис на застарени залихи на трговски стоки	4.599	1.251
Расходи за банкарски услуги	2.362	1.568
Исправка и отпис на побарувања	-	675
Кало, растур, крш и расипување	4.599	1.251
Останати оперативни расходи	7.558	9.230
Вкупно останати оперативни расходи	54.116	47.950

13. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи од камати	300	600
Приходи од курсни разлики	-	-
Останати финансиски приходи	153	1.687
Вкупно приходи од финансирање	453	2.287

14. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Камати по кредити	8.692	7.254
Курсни разлики	281	318
Камати по заеми од поврзани друштва	210	220
Останати финансиски расходи	9	-
Вкупно расходи од финансирање	9.192	7.792

15. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Добивка пред оданочување	29.049	27.380
Ослободување на добивката	-	-
Непризнаени расходи:		
Репрезентација	3.654	3.971
Отпис и исправка на побарувања	79	824
Кало, растур, крш и расипување	5.356	-
Надомести од работен однос над утврден износ	269	1.834
Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани	78	450
Донации во спортот согласно член 30-а од ЗДД	-	600
Надомести на членови на органи на управување над утврден износ	2.603	-
Камати по кредити кои не се користат за дејноста	-	128
Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста	124	1.233
Парични казни	-	87
Други расходи	413	944
Даночна основа	41.625	37.451
Намалување на даночната основа за приходи од дивиденди и наплатени отпишани побарувања	(18.038)	(11.986)
Извршени вложувања во инвестиции од добивката	(23.415)	(8.825)
Наплатени побарувања и вратени заеми за кои во предходен период била зголемена даочната основа	(172)	(1.221)
Даночна основа	-	15.419
Пресметан данок од добивка	-	1.542
Даночно ослободување за дадена донација во спорт	-	(600)
Данок од добивка	-	942
Добивка пред оданочување	29.049	27.380
Ефективна даночна стапка	0,00%	3,44%

16. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

На годишното собрание на Аутомакедонија АД Скопје за 2024 година, кое е закажано за 2025 година, ќе се врши распределба на остварената добивка за 2024 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2025 година. Во 2024 година нема објавено дивиденди за обични акции (2023: нема).

17. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

а) основна заработувачка по акција	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
<i>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето добивка за годината	29.049	26.438
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	29.049	26.438
	број на акции	2023
	2024	
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	82.529	82.529
<i>Ефекти од промени на бројот на обични акции:</i>		
Конвертирани приоритетни во обични акции	-	-
Откупени сопствени акции во претходни години	(4.980)	(4.980)
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	77.549	77.549
Основна заработувачка по акција (во МКД)	375	341

Бидејќи Друштвото има откупено 4,980 сопствени акции, пондерираниот просечен број на запишани, издадени обични акции во оптек се намалува за бројот на сопствените акции со оглед дека истите не се во оптек и правата кои произлегуваат од нив мируваат се додека истите не се оттуѓат.

18. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште, и градежни објекти (000) МКД	Опрема и транспорт. средства (000) МКД	Инвестиции во тек и аванси (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари	229.874	54.281	63.482	347.637
Директни зголемувања	2.974	3.368	113.229	119.571
Пренос од инвестиции во тек		3.692	(3.692)	-
Пренос на недвижности дадени под закуп (корекции)	19.275	-	-	19.275
Продажби и расход	-	(2.908)	-	(2.908)
Други зголемувања / намалувања	-	859	-	859
Состојба со 31 декември	252.123	59.292	173.019	484.434
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 јануари	82.160	51.150	-	133.310
Амортизација	4.367	3.703	-	8.070
Пренос на недвижности дадени под закуп (корекции)	7.022	-	-	7.022
Продажби и расход	-	(3.074)	-	(3.074)
Други зголемувања / намалувања		(469)		(469)
Состојба со 31 декември	93.549	51.310	-	144.859
Сегашна вредност на:				
31.12.2024 ГОДИНА	158.574	7.982	173.019	339.575
31.12.2023 ГОДИНА	147.714	3.131	63.482	214.327

Со состојба на 31 декември 2024 година, дел од градежните објекти и земјиштето (салон и сервис Автокоманда) со сегашна вредност од 63,046 илјади МКД (2023: 64,893 илјади МКД) како и инвестиции во тек во износ од 173,019 илјади МКД (2023: 63,482 илјади МКД) се ставени под хипотека како обезбедување за искористените кредити од Шпаркасе банка АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје (Белешка 28 и 35).

19. НЕДВИЖНОСТИ ДАДЕНИ ПОД ЗАКУП

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	232.601	227.746
Директни зголемувања	-	-
Пренос во и од НПО (корекции)	(19.275)	4.855
Продажби	-	-
Состојба на 31 декември	213.326	232.601
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	135.933	129.641
Амортизација	6.369	6.292
Пренос во и од НПО (корекции)	(7.022)	-
Продажби	-	-
Состојба на 31 декември	135.280	135.933
Сегашна вредност на 31 декември	78.046	96.668

Недвижности дадени под закуп се состојат од административна зграда во центарот на Скопје и неколку објекти во другите градови во Република Северна Македонија кои се дадени под наем на поголем број на домашни друштва. Од ваквите наеми (оперативни), Друштвото остварува приходи од кирии кои се дадени во Белешката 9 кон овие финансиски извештаи.

Со состојба на 31 декември 2024 година, дел недвижностите дадени под закуп со сегашна вредност во износ од 13,486 илјади МКД (2023: 13,948 илјади МКД) се ставени под хипотека како обезбедување за обврски кон банките (Белешка 28 и 35).

20. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Вложување во:		
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	310	310
АМ Брокер АД Скопје	8.688	1.230
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	310	310
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје	310	310
АМ Сервис ДООЕЛ Скопје	307	-
АМ Трејд ДООЕЛ Скопје	307	-
Вкупно	10.232	2.160

Во 2006 година извршено е вложување во новоформирано друштво АМ ЦЕРТ ДООЕЛ во износ од 310 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е техничко испитување. Во текот на 2024 година, Друштвото нема примено дивиденди од АМ ЦЕРТ ДООЕЛ (2023: нема).

Во 2013 година извршена е уплата на оснивачки влог во износ од 1,230 илјади МКД во новоформирано осигурително брокерско друштво АМ Брокер АД Скопје, што преставува 40% од основачкиот влог на Друштвото. Во 2024 година зголемено е вложувањето за износ од 7,458 илјади МКД со купување на 200 акции. На 31.12.2024 година Друштвото поседува 80% од основачкиот влог на АМ Брокер АД Скопје. Основна дејност на друштвото е застапување и посредување во осигурување. Вложувањето е пренесено во подружници со оглед дека истото се вклучува во консолидираните извештаи. Во текот на 2024 година, Друштвото има примено дивиденди од АМ Брокер АД Скопје во износ од 9,007 илјади МКД (2023: 986 илјади МКД).

20. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ (Продолжение)

Во 2014 година извршено е вложување во новоформирано друштво СИЦ АМ Битола ДООЕЛ во износ од 310 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е друго образование. Во текот на 2024 година, Друштвото има примено дивиденди од СИЦ АМ Битола ДООЕЛ во износ од 9,030 илјади МКД (2023: 11,000 илјади МКД).

Во 2018 година извршено е вложување во новоформирано друштво СИЦ АМ ДООЕЛ Охрид во износ од 310 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е друго образование. Во 2019 друштвото е преименувано во Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје променета е основната дејност во изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија.

Во 2024 година извршено е вложување во новоформирано друштво АМ Сервис ДООЕЛ Скопје во износ од 307 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е поправки и одржување на моторни возила. Друштвото започна со деловна активност во февруари 2025 година.

Во 2024 година извршено е вложување во новоформирано друштво АМ Трејд ДООЕЛ Скопје во износ од 307 илјади МКД што преставува 100% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е трговија соавтомобили и моторни возила од лесна категорија. Друштвото сеуште нема започнато со деловна активност.

21. ЗАЛИХИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Трговски стоки во магацин на големо (резервни делови)	95.146	96.613
Стоки на пат	46.712	-
Залиха на возила	32.915	34.425
Вкупно залихи	174.773	131.038

22. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Купувачи во земјата	160.325	191.747
Купувачи во земјата за наемнини	7.602	5.727
Купувачи во странство	1.774	1.416
Сомнителни и спорни побарувања	5.550	5.196
Исправка на вредност на побарувања од купувачи	(5.504)	(5.677)
Вкупно побарувања од купувачи	169.747	198.409

23. ДАДЕНИ ПОЗАЈМИЦИ И ДЕПОЗИТИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Дадени позајмици на поврзани друштва	5.943	10.400
Депозити во банки	7.304	-
Вкупно побарувања од купувачи	13.247	10.400

Дадените депозити во износ од 7,304 илјади МКД (2023: нема) претставуваат бескаматни наменски орочени депозити во Халк Банка заради обезбедување на земени гаранции.

24. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

Побарувањата за дадени аванси се состојат од дадени аванси на домашни и странски добавувачи за набавка на залихи во износ од 11,232 илјади МКД (2023: 17,663 илјади МКД).

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Побарувања за ДДВ	233	1.164
Побарувања од вработените	-	-
Побарувања за данок од добивка	859	-
Однапред платени трошоци и пресметани приходи	1.023	1.081
Побарувања по спогодби	12	719
Останати побарувања	2.561	32
Вкупно останати тековни средства и АВР	4.688	2.996

26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	16.131	13.559
Благајни во денари	2	3
Девизни сметки кај комерцијални банки	1.121	1.514
Девизна благајна	-	-
Вкупно	17.254	15.076

27. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2024 Бр. на акции	2023 Бр. на акции	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Обични акции	82.529	82.529	191.648	191.648
Приоритетни акции	-	-	-	-
Вкупно	82.529	82.529	191.648	191.648

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено обични и приоритетни акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас). Приоритетните акции носат само право на фиксна дивиденда од 2% и се во сопственост на Фондот за ПИОМ и истите имаат карактер на конвертибилни приоритетни акции со оглед на фактот дека со нивната продажба од страна на Фондот се претвараат во обични акции. Во 2013 година приоритетните акции со продажба на берза се конвертирани во обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 44.48 ЕУР.

Проценетата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на Друштвото е прикажана во сметководствената евиденција и е извршена усогласеност помеѓу вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во трговскиот регистар и неговиот сметководствен износ.

Разликата која постоела помеѓу проценетата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на Друштвото и вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во трговскиот регистар и Централниот депозитар за хартии од вредност (ЦДХВ) е прикажана како објективна вредност и останати резерви.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

	2024 %	2023 %
Акционер:		
Иванка Мојсовска	23,92%	23,92%
Драгана Јаневска	7,21%	7,21%
Јане Јаневски	7,22%	7,22%
Кирило Јаневски	7,22%	7,22%
Милан Ивановски	18,88%	18,33%

Според извештајот на Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2023 година, Друштвото поседува 4,980 сопствени обични акции, стекнати во претходните години со вкупна набавна вредност во износ од 8,000 илјади МКД.

28. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Обврски за кредит кон:	Начин на отплата месечни рати до		2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Шпаркасе банка АД Скопје (девизен)	мај 2025	а)	-	1.021
Халк Банка АД Скопје (девизен)	март 2029	б)	-	27.136
Халк Банка АД Скопје (девизен)	март 2024	б)	-	2.410
Халк Банка АД Скопје	ноември 2024	б)	-	2.624
Халк Банка АД Скопје	септември 2024	б)	-	2.191
Халк Банка АД Скопје	декември 2024	б)	-	6.296
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	јануари 2025	в)	820	4.099
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	март 2026	г)	5.943	10.400
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	октомври 2026	г)	23.255	35.389
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	мај 2034	д)	128.250	-
Шпаркасе банка АД Скопје	јануари 2028	ѓ)	40.000	-
Вкупно долгорочни кредити			198.268	91.566
Тековен дел на долгорочни кредити (дел кој доспева за плаќање во рок од една година)			(37.480)	(38.491)
Вкупно долгорочни кредити			160.788	53.075

а) Кредитот од Шпаркасе банка АД Скопје е предвременно вратен во 2024 година (2023: 1,021 илјади МКД е долгорочен со отплата во месечни рати и каматни стапки од ЕУРИБОР+3% годишно за. Обезбедување на кредитите е хипотека на недвижен имот (белешка 35))

б) Кредитите од Халк банка АД Скопје се предвременно вратени во 2024 година (2023: 40,657 илјади МКД се долгорочни со рок на враќање најдоцна до септември 2028 година, грејс период до 30.09.2018 година и отплата во месечни рати и каматна стапка од 1.6% до 7.47% годишно.

в) Кредитот од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје во износ од 820 илјади МКД (2023: 4,099 илјади МКД) е одобрен од Програмата за кредитирање на мали и средни претпријатија и средно капитализирани претпријатија од кредитната линија на ЕИБ, со рок на враќање до јануари 2025 година во еднакви рати кои се паќаат на квартално ниво и каматна стапка од 1.6% годишно. Кредитите се обезбедени со две акцептирани меници.

г) Кредитите од НЛБ Тутунска банка АД Скопје во износ од 29,198 илјади МКД (2023: 45,789 илјади МКД) се долгорочни со рок на враќање најдоцна до октомври 2026 година, отплата во месечни рати и променлива каматна стапка, не помала од 4.5% годишно. Кредитите се обезбедени со две акцептирани меници.

д) Кредитот од НЛБ Тутунска банка АД Скопје во износ од 128,250 илјади МКД (2023: нема) е долгорочен за финансирање на инвестиција во деловен објект со рок на враќање до мај 2034 година почнувајќи од јуни 2025 година, отплата во 108 месечни рати и каматна стапка од 4% фиксно во првите 36 месеци, а потоа варијабилна НРКС+1.8 п.п. годишно. Кредитите се обезбедени со хипотека на недвижен имот (белешка 35) и акцептирани меници.

28. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (Продолжение)

г) Кредитите од Шпаркасе банка АД Скопје во износ од 40,000 илјади МКД (2023: нема) се долгорочни со рок на враќање најдоцна до јануари 2028 година, отплата во месечни рати и фиксна каматна стапка од 3.7% годишно. Обезбедување на кредитите е хипотека на недвижен имот (белешка 35))

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	2024	2023
	(000) МКД	(000) МКД
МКД	29.198	48.413
ЕУР	820	43.153
	30.018	91.566

29. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ

Одложените приходи во износ од 38,921 илјади МКД (2023: 40,049 илјади МКД) се состојат од стекнати градежни објекти на локација во Скопје на улица Првوماјска по основ на правосилно судско решение и упис на имотот во катастарот на РМ врз основа на претходно водена судска постапка од страна на Друштвото. Имотот претходно не бил евидентиран во евиденциите на Друштвото. Вредноста е утврдена врз основа на проценка извршена од страна на независен проценител. Поголем дел од објектот Друштвото го изнајмува под кирија. Овие одложени приходи ќе се признаваат како приходи во наредните години како средството се амортизира и користи. Во 2024 година е евидентиран приход во износ од 1,045 илјади МКД (2023: 1,393 илјади МКД).

Одложените приходи кои преставуваа фактурирани трошоци за сервисирање и потрошен материјал по договор за продажба на возила на МВР за периодот од 36 месеци се приходуваани во целост во 2023 година. Во 2023 година е евидентиран приход по овој основ во знос од 175 илјади МКД.

Одложените приходи кои преставуваа фактурирани трошоци за сервисирање и потрошен материјал по договор за продажба на возила на МЕПСО за периодот од 5 години се приходуваани во целост во 2023 година. Во 2023 година е евидентиран приход по овој основ во знос од 865 илјади МКД.

30. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2024	2023
	(000) МКД	(000) МКД
Обврски спрема добавувачи во земјата	33.984	18.924
Обврски спрема добавувачи во странство	31.500	21.330
Вкупно обврски спрема добавувачи	65.484	40.254

31. ПРИМЕНИ АВАНСИ

	2024	2023
	(000) МКД	(000) МКД
Примени аванси од купувачи на возила	427	402
Примени аванси за дивиденди	4.500	5.287
Примени депозити од закупци	12	11
Вкупно обврски за примени аванси	4.939	5.700

32. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Шпаркасе Банка АД Скопје	87.000	110.000
Халк Банка АД Скопје	-	20.000
НЛБ Банка АД Скопје	24.000	2.000
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	-	2.312
АМ Брокер	-	-
Вкупно	111.000	134.312

Кредитите од Шпаркасе банка АД Скопје во износ од 87,000 илјади МКД (2023: 110,000 илјади МКД) се примени краткорочни кредити во текот на 2024 година и датум на доспевање во текот на 2025 година, со камата од 3.9 % до 4.2% годишно.

Кредитите од НЛБ Банка АД Скопје во износ од 24,000 илјади МКД (2024: 2,000 илјади МКД) се примени краткорочни кредити во текот на 2024 година и датум на доспевање во текот на 2025 година, со камата стапка од 3.9% до 4% годишно .

Кредитите од Халк банка АД Скопје се отплатени во 2024 година (2023: 20,000 илјади МКД примени краткорочни кредити со променлива каматна стапка од 6.25% до 6.5% годишно).

33. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Обврски за ДДВ	-	-
Обврски за дивиденди	6.195	6.195
Обврски за камати по заеми	117	163
Обврски за данок од добивка	-	567
Обврски спрема членови на органи на управување	-	61
Обврски за враќање на субвенции	-	-
Останати обврски/претплати	829	1.042
Вкупно	7.141	8.028

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во текот на 2024 година Друштвото има основано две подружници, АМ Сервис ДООЕЛ Скопје и АМ Трејд ДООЕЛ Скопје. Подружницата започна со деловна активност во февруари 2025 година, од кога Друштвото престанува да генерира приходи од сервисни услуги, освен од активности поврзани со веќе склучени договори. По започнувањето со деловна активност на подружницата АМ Трејд ДООЕЛ Скопје, Друштвото ќе престане да генерира приходи од продажба на возила.

35. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И НЕИЗВЕСНОСТИ

а) Судски спорови и дадени гаранции

Друштвото не е вклучено во судски спорови во кои истото е тужено.

б) Дадени хипотеки на имот

Друштвото има дадено хипотеки на следниот недвижен имот:

Нов градежен објект во Скопје во населба Автокоманда (салон и сервис за возила) како обезбедување за договор за деловна соработка со Шпаркасе банка АД Скопје во износ од 184,500 илјади МКД. Објектите се проценети на приближна вредност од 190,786 илјади МКД.

Земјиште и градежен објект во градба во Скопје во населба Карпош како обезбедување за договор за деловна соработка со НЛБ банка АД Скопје во износ од 4,000,000 ЕУР. Проценетата вкупна идна вредност на имотот е процнета на износ од 3,302,800 ЕУР или 203,106 илјади МКД.

в) Искористени гаранции од банки

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има земено гаранции од Шпаркасе банка АД Скопје, и тоа: чинидбени гаранции во износ од 28,802 илјади МКД со рок на доспевање до септември 2030 и платежна гаранција во износ од 27,673 илјади МКД со рок на доспевање до мај 2025. Искористени гаранции се обезбедени со хипотека на градежните објекти по договор за деловна соработка со Шпаркасе банка АД Скопје.

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има земено чинидбена гаранција од ХАЛК банка АД Скопје во износ од 5,909 илјади МКД со рок на доспевање до јули 2028 година, обезбедени со бескаматни наменски депозити (белешка 23)

Во декември 2024 година, Друштвото Аутомакедонија АД Скопје, склучило договор во својство на корисник / солидарен должник со Стопанска Банка АД Скопје, со кој гарантира за враќање на кредит во износ од 1,500 илјади ЕУР, како и каматите и другите трошоци поврзани со кредитот, на должникот - поврзаното друштво Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје. Состојбата на обврските за кредити на 31.12.2024 на поврзаното друштво Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје спрема банката изнесуваат 1,358 илјади ЕУР или 83,500 илјади МКД.

36. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото е поврзано со своите подружници (зависни друштва) во кои има контрола или значајно учество (Белешка 20), како и со своите акционери кои имаат над 5% од акциите со право на глас. Трансакциите со овие поврзани субјекти за 2024 и 2023 година се како што следува:

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Побарувања од:		
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	12.086	10.044
АМ Брокер	2.548	11
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	4.935	372
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје (заем)	5.943	10.400
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје	26.770	68.204
	52.282	89.031
Обврски кон:		
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	-	1
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје	-	45
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	-	-
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола (аванси)	4.500	5.287
АМ Брокер	-	1.071
АМ Брокер (позајмици)	33	2.311
	4.533	8.715
Приходи со:		
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	10.057	10.017
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје	85.809	65.020
АМ Брокер	12.136	3.722
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	14.869	19.373
	122.871	98.132
Расходи со:		
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	817	318
Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје	2.074	1.531
АМ Брокер	1.266	781
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	169	-
	4.326	2.630

Приходите остварени во 2024 година од поврзаното друштво АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје во вкупен износ од 10,057 илјади МКД вклучуваат приходи од наемнини во износ од 9,115 илјади МКД и приходи од услуги во износ од 902 илјади МКД.

Приходите остварени во 2024 година од поврзаното друштво СИЦ АМ Битола во вкупен износ од 14,869 илјади МКД вклучуваат остварени дивиденди во износ од 9,030 илјади МКД, приходи од наемнини и услуги во износ од 5,839 илјади МКД.

Приходите остварени во 2023 година од поврзаното друштво Ауто 1 Рент ДООЕЛ Скопје во вкупен износ од 85,809 илјади МКД вклучуваат приходи од продажба на возила И услуги во износ од 84,544 илјади МКД и приходи од камати во износ од 1,265 илјади МКД.

Приходите остварени во 2024 година од поврзаното друштво АМ Брокер во вкупен износ од 16,667 илјади МКД вклучуваат приходи од дивиденда во износ од 9,007 илјади МКД.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04058097
Целосно име: Друштво за внатрешен и надворешен промет
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	428.488.456,00			322.055.872,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	637.446,00			823.565,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	527.154,00			527.154,00
8	-- Останати нематеријални средства	110.292,00			296.411,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	417.619.253,00			310.993.467,00
10	-- Недвижности (011+012)	228.091.179,00			236.769.506,00
11	-- Земјиште	13.611.681,00			13.611.681,00
12	-- Градежни објекти	214.479.498,00			223.157.825,00
13	-- Постројки и опрема	773.835,00			1.607.539,00
14	-- Транспортни средства	3.213.700,00			2.590.062,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	12.520.738,00			6.543.376,00
18	-- Материјални средства во подготовка	173.019.801,00			63.482.984,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	10.231.757,00			2.160.150,00
22	-- Вложувања во подружници	10.231.757,00			2.160.150,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)				8.078.690,00
33	-- Побарувања од купувачи				8.078.690,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	394.939.768,00			366.423.497,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	174.772.674,00			131.038.454,00
42	-- Залихи на трговски стоки	174.772.674,00			131.038.454,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	189.666.913,00			209.908.806,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	43.791.221,00			78.631.652,00
47	-- Побарувања од купувачи	130.931.742,00			112.437.544,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	11.290.217,00			17.662.714,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	1.099.563,00			1.171.106,00

	останати давачки кон државата (претплати)				
50	-- Побарувања од вработените	6.030,00			5.790,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	2.548.140,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	13.246.367,00			10.399.997,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	5.942.855,00			10.399.997,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	7.303.512,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	17.253.814,00			15.076.240,00
60	-- Парични средства	17.249.289,00			15.063.004,00
61	-- Парични еквиваленти	4.525,00			13.236,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.023.923,00			1.081.204,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	824.452.147,00			689.560.573,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	398.700.703,00			369.651.522,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	139.889.572,00			139.889.572,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	8.000.000,00			8.000.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	164.834.628,00			138.396.573,00
72	-- Законски резерви	27.977.915,00			27.977.915,00
74	-- Останати резерви	136.856.713,00			110.418.658,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	72.927.322,00			72.927.322,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	29.049.181,00			26.438.055,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	386.169.192,00			278.979.397,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	198.268.348,00			91.564.960,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	198.268.348,00			91.564.960,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	187.900.844,00			187.414.437,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва				1.116.130,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	65.483.915,00			39.137.773,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	4.926.701,00			5.689.041,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				5.763,00
100	-- Обврски кон вработените	83.029,00			38.468,00
101	-- Тековни даночни обврски	78.908,00			669.374,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	117.479,00			2.311.386,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	111.011.249,00			132.173.441,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	6.195.076,00			6.195.076,00
108	-- Останати краткорочни обврски	4.487,00			77.985,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	39.582.252,00			40.929.654,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	824.452.147,00			689.560.573,00

Ознака	Опис за	Нето за тековна	Бруто за	Исправка на	Претходна година
--------	---------	-----------------	----------	-------------	------------------

Биланс на успех

АОП	година	тековна година	вредноста за тековна година	
201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	663.571.182,00			518.925.285,00
202 - - Приходи од продажба	661.873.677,00			516.151.211,00
203 - - Останати приходи	1.697.505,00			2.774.074,00
207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	645.829.944,00			507.559.646,00
208 - - Трошоци за сировини и други материјали	9.502.250,00			9.617.364,00
209 - - Набавна вредност на продадените стоки	514.520.106,00			368.447.532,00
211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци	21.393.649,00			37.480.138,00
212 - - Останати трошоци од работењето	23.996.700,00			22.382.110,00
213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	56.486.344,00			53.825.957,00
214 - - Плати и надоместоци на плата (нето)	35.221.281,00			34.691.422,00
215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.127.109,00			3.023.064,00
216 - - Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.880.006,00			14.528.153,00
217 - - Останати трошоци за вработените	3.257.948,00			1.583.318,00
218 - - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14.624.841,00			13.642.138,00
220 - - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				675.488,00
222 - - Останати расходи од работењето	5.306.054,00			1.488.919,00
223 - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	20.499.598,00			23.806.027,00
224 - - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	18.037.678,00			11.986.186,00
225 - - Приходи од вложувања во поврзани друштва	18.037.678,00			11.986.186,00
230 - - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.100.076,00			430.099,00
231 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	208.801,00			36.001,00
233 - - Останати финансиски приходи	153.043,00			11.353.741,00
234 - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	9.191.655,00			7.791.722,00
235 - - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	209.554,00			219.801,00
236 - - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	209.554,00			219.801,00
239 - - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.691.871,00			7.253.818,00
240 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	281.258,00			318.103,00
243 - - Останати финансиски расходи	8.972,00			
246 - - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	29.049.181,00			27.379.944,00
250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	29.049.181,00			27.379.944,00
252 - - Данок на добивка				941.889,00
255 - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	29.049.181,00			26.438.055,00

257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	63,00			69,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	29.049.181,00			26.438.055,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	29.049.181,00			26.438.055,00
269	- - Добивка за годината	29.049.181,00			26.438.055,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	29.049.181,00			26.438.055,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Земјишта	13.611.681,00			13.611.681,00
613	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	212.421.702,00			223.157.825,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	773.835,00			1.607.539,00
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	136.815.006,00			136.815.006,00
627	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)	2.395.692,00			15.712.988,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	176.852.479,00			193.327.296,00
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	139.889.572,00			139.889.572,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	70.415.103,00			46.020.929,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	4.926.701,00			5.689.041,00

643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	611.022.200,00			472.766.469,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	28.469.906,00			18.332.414,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			58.945,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	172.773,00			1.221.134,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.697.505,00			2.774.074,00
666	-- Приходи од дивиденди	18.037.678,00			11.986.186,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.898.790,00			4.144.012,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	344.570,00			369.643,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	344.570,00			583.423,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	500.210,00			335.463,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	222.521,00			511.243,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	3.689.672,00			3.370.538,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	408.080,00			457.640,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	239.676,00			187.650,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	329.270,00			188.240,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	821.742,00			773.631,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.768.159,00			246.317,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	512.326,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.757.008,00			1.583.318,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	763.041,00			502.425,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	3.000,00			22.593,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	6.084.280,00			4.695.231,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.653.563,00			3.971.366,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.599.049,00			1.415.127,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.011.865,00			545.108,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.015.682,00			1.011.340,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.104.215,00			136.997,00

717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	5.031.717,00			5.977.637,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	628.946,00			86.694,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	64,00			69,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4413	- 47.810 - Трговија на мало со моторни возила	655.600.874,00			
4505	- 68.200 - Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)	28.469.906,00			

Потпишано од:

HRISTINA RUZHINOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2024 година



АУТОМАКЕДОНИЈА

ПРВ ИЗБОР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИ И ХИБРИДНИ ВОЗИЛА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2024

1. ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Лична карта на Аутомакедонија АД
- Евидентирани недвижности
- Кадровски потенцијал

2. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 година

- Финансиски резултати на фирмите на Групацијата Аутомакедонија во 2024
- Аутомакедонија АД Скопје
- АМ Церт дооел Скопје
- АМ БРОКЕР АД Скопје
- СИЦ АМ ДООЕЛ Битола
- АУТО 1 РЕНТ дооел Скопје

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ



Почитувани акционери,

Изминатата 2024-та година Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА оствари 25% раст на приходите до износ од 674 милиони денари, во година проследена со исклучителни ценовни притисоци на сите влезни компоненти во работењето, кои не секогаш можат да се проследат на продажната цена особено во делот на ценовно регулираните области (технички прегледи, полиси за осигурување и останатите сродни услуги), меѓутоа и во делот на конкурентните пазарни сегменти (продажба на возила и рентакар услуги).

Консолидирано, Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА и покрај влезните ценовни притисоци, оствари оперативна добивка во износ од 33,3 милиони денари, намалување за 13% во однос на 2023-та година и нето добивка во износ од 20,6 милиони денари, резултат остварен од членки на групацијата кои остварија позитивни финансиски резултати.

Главни активности кои ја обележаа годината беа:

- Експанзијата на рентакар услугите со оперирање на интернационална франшиза и флота од 70 возила на крајот на 2024-та година, сегмент кој интензивно ќе расте и во следните години.
- Брендот ISUZU, кој стана носечки бренд и главен фокус во сегментот на комерцијални возила.
- АМ Брокер со континуиран раст на резултатите од работењето.
- Инвестиции во финализирање на Новиот Деловен Центар на Аутомакедонија (Хубо, Злокуќани)

Горенаведеното, сумарно се рефлектира во вкупната актива на групацијата која достигна 990 милиони денари во 2024-та година (738 милиони во 2023-та) како резултат на инвестициите во новиот Деловен центар Аутомакедонија Злокуќани и експанзијата на флотата на автомобили за рентакар услуги, кои допрва во годините пред нас ќе почнат да остваруваат дополнителни приходи и позитивни резултати од работењето.

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ (продолжение)



Во 2025-та година, очекуваме финализација на активностите на објектот Нов Деловен Центар Аутомакедонија, негов упис во регистрите и отпочнување со деловна активност на истиот преку сопствено користење на делот Автосалон за презентација и експанзија во делот на електрични автомобили и лесни комерцијални возила и издавање на останатиот деловен простор, за кој веќе имаме сериозен интерес и остварени прелиминарни разговори со потенцијални клиенти.

Следствено, трансформацијата на компанијата и рационализацијата на нејзините деловни сегменти и локации ќе продолжи и во 2025-та година согласно пазарните услови и постоечките и идни договори за соработка со деловните партнери, особено во делот на електрификација на мобилитетот, преку нова соработка со електричен бренд на возила и развој на соодветна инфраструктура на полначи за заокружен настап кон клиентите. Фокусот на сегментот на комерцијални возила и експанзија со брендот ISUZU останува врвен приоритет во сегментот возила.

Горенаведените активности неминовно најавуваат потреба и од доквалификација и унапредување на знаењата на вработените, нивно континуирано усовршување преку интерни и екстерни тренинзи, семинари и посети на саеми и општо освежување на човечкиот потенцијал на компанијата преку ангажирање на дополнителни стручни кадри кои со своето залагање ќе придонесат за остварување на зацртаните планови, програми и активности на Групацијата Аутомакедонија.

Игор Илиевски
Генерален директор
Аутомакедонија АД



АУТОМАКЕДОНИЈА

Г Р У П А Ц И Ј А

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

ЛИЧНА КАРТА НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ



Назив на друштвото:	Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Адреса и седиште на друштвото:	ул. 16-та Македонска бригада 2, 1000 - Скопје, Р. Македонија
Телефон:	3103-130
Факс:	3103-131
E-mail:	automak@automakedonija.com.mk
Веб страна:	www.automakedonija.com.mk
Датум на основање:	6.9.47
Број на вработени на 31.12.2024:	64 вработени
Систем на управување на друштвото	Двостепен систем на управување
Вкупен износ на основна главнина:	3.671.072 ЕУР
Број на издадени обични и приоритетни акции:	Обични акции: 82.529 или 100 %
Номинална вредност на акциите:	44.48 EUR
Дали во овој период е извршена емисија на акции?	Во овој период не е извршена емисија на акции
Дали во овој период е извршена поделба на акциите на акционерското друштво?	Во овој период не е извршена поделба на акциите на акционерското друштво
Број на акционери на 31.12.2024:	205 акционери
Број и процент на сопствени, обични и приоритетни акции во основната главнината на последниот ден на периодот за кој се известува	Сопствени акции 4980 ; 6.03 %
Податоци за стекнување на сопствени акции од страна на друштвото	Аутомакедонија АД Скопје со одлука бр. 02-1524/3 од 28.05.2004 донесена од страна на Собранието на акционерите се стекна со 4980 сопствени акции.

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА



Компании во Аутомакедонија Групација



Аутомакедонија АД Скопје е друштво специјализирано за **продажба и сервисирање** на возила и резервни делови, дополнителна опрема и изработка на модификации на моторни возила.



100% сопственост на Аутомакедонија АД, специјализирана компанија за **технички преглед** и техничка служба за возила, едукациско, испитно/инспекциски, лабораториски испитувања и калибрации, сертификациски дејности и менаџмент системи, основана во 2006 година, во целосна сопственост на Аутомакедонија АД.



Брокерско друштво, кое работи на сите видови осигурување и отпочна со својата дејност од 02.01.2014. Аутомакедонија од 2024 година поседува 80%



Сообраќаен испитен центар АМ ДООЕЛ Битола, 100% сопственост на Аутомакедонија, кој по добиена лиценца од страна на Министерството за внатрешни работи во 2014 година започна со работа на во 2015 година. Лиценцата со важност од 10 години го опфаќа регионот Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево, со придружните Општини.



Компанија отворена во 2018 година, 100% сопственост на Аутомакедонија АД. Во 02.2019 беше преименувана и доби нова дејност - за **изнајмување на возила**



Компанија основана во 2024 година, 100% сопственост на Аутомакедонија АД, специјализирана за дејноста **одржување на возила**, која започнува со деловна активност во 2025.

АУТОМАКЕДОНИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ – компанија основна во 2024 година, 100% сопственост на Аутомакедонија АД, специјализирана за **трговија** со автомобили и моторни возила, товарен програм и механизација, која започнува со деловна активност во 2025.

ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ




ПРЕГЛЕД НА ИМОТ АУТОМАКЕДОНИЈА АД		
локација	вкупно објект m2	Земјиште во сопственост m2
Автокоманда деловен. објект	3.165 m2	4.225
Стаклара Кисела Вода 2	1.243 m2 + 384 m2 (сервис +СТП)	3.636
Стаклара Кисела Вода 2 - пумпни станици	24 m2	
Авто Турист Кисела Вода 1(2946/1)	1.872 m2	1.448
Авто Турист Кисела Вода 1(2946/2)	1.080 m2	
Кисела Вода 1-времен објект	480 m2	
Кисела вода 1 деловен објект	20 m2	
Центар деловен објект	4.232 m2 + 278 m2	1.457
Злокуќани - Хубо деловен објект	3.278 m2	1.379
Белград деловен објект	326 m2 (мезанин)	
Прилеп деловен објект	103 m2 (први кат)	
Битола деловен објект	609 m2	

ВРАБОТЕНИ ВО ГРУПАЦИЈА АУТОМАКЕДОНИЈА

КОМПАНИЈА	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 31.12.2021	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 31.12.2022	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 31.12.2023	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 31.12.2024
АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	86	76	64	64
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	32	26	23	27
АМ БРОКЕР АД СКОПЈЕ	16	17	16	17
СИЦ АМ ДООЕЛ БИТОЛА	22	19	19	20
АУТО 1 РЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	1	1	1	7
ВКУПНО	157	139	123	135

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ - АМ ГРУПАЦИЈА - 31.12.2024





Финансиски извештаи за работењето на
фирмите во Групацијата Аутомакедонија за
2024 година



АМ ГРУПАЦИЈА 2024

Консолидирани финансиски резултати 2024

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	2021		2022		2023	2024	
	МКД	% 2022 BC 2021	МКД	% 2023 BC 2022	МКД	МКД	% 2024 BC 2023
ПРИХОДИ	512.777.639	-6%	481.395.445	40%	538.424.414	674.482.190	25%
Останати оперативни приходи	32.325.371	17%	37.819.501	15%	51.437.784	43.671.790	-15%
Набавна вредност на продадени производи	(326.814.933)	-13%	(283.183.355)	55%	(342.891.266)	(437.521.107)	28%
Трошоци за вработени	(90.111.937)	4%	(93.321.951)	14%	(94.618.768)	(106.210.074)	12%
Амортизација	(20.938.325)	27%	(26.493.544)	33%	(32.028.672)	(35.166.577)	10%
Останати оперативни расходи	(78.552.774)	18%	(92.570.393)	14%	(81.863.348)	(105.908.745)	29%
Оперативна добивка (загуба)	28.685.041	-18%	23.645.703	41%	38.460.144	33.347.477	-13%
Приходи од финансирање	2.612.336	195%	7.713.150	-82%	1.078.086	1.410.343	31%
Расходи за финансирање	(7.149.909)	-11%	(6.371.139)	89%	(6.566.929)	(12.032.143)	83%
Удел во добивките и загубите на придружни д	-		-		-	-	
Добивка (загуба) од редовното работење	24.147.468	3%	24.987.714	-9%	32.971.301	22.725.677	-31%
Добивка (загуба) од прекинато работење	-		-		-	-	
Добивка (загуба) пред оданочување	24.147.468	3%	24.987.714	-9%	32.971.301	22.725.677	-31%
Данок на добивка	(2.586.999)	7%	(2.757.355)	-25%	(3.106.587)	(2.060.202)	-34%
НЕТО ДОБИВКА за финансиската година	21.560.469	3%	22.230.359	-7%	29.864.714	20.665.475	-31%
Вкупна останата сеопфатна добивка	-		-		-	-	
Вкупна сеопфатна добивка	21.560.469	3%	22.230.359	-7%	29.864.714	20.665.475	-31%
Нето добивка (загуба) на							
Сопствениците на матичното друштво	18.335.406	4%	19.020.397	2%	26.367.014	19.488.186	-26%
Неконтролираното учество на подружниците	3.225.462	-17%	2.679.267	-56%	3.497.699	1.177.288	-66%
	21.560.868	1%	21.699.664	-5%	29.864.713	20.665.474	-31%
Вкупна сеопфатна добивка на							
Сопствениците на матичното друштво	18.335.407	4%	19.020.398	2%	26.367.015	19.488.187	-26%
Неконтролираното учество на подружниците	3.225.462	-17%	2.679.267	-56%	3.497.699	1.177.288	-66%
	21.560.869	1%	21.699.665	-5%	29.864.714	20.665.475	-31%

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА БИЛАНС НА СОСТОЈБА КОНСОЛИДИРАН	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
	МКД	МКД	МКД	МКД
СРЕДСТВА				
Нетековни средства				
Нематеријални средства	3.441.132	1.327.717	1.138.565	8.104.557
Материјални средства	352.586.973	382.753.154	389.425.773	563.294.381
Долгорочни побарувања	16.157.380	16.157.380	8.078.690	0
Вкупно нетековни средства	372.185.485	400.238.251	398.643.028	571.398.938
Тековни средства				
Залихи	107.377.508	147.748.463	132.147.225	175.872.478
Побарувања	106.745.148	91.823.327	167.975.104	184.079.468
Краткорочни финансиски средства	329.848	1.661.411	2.734.379	7.580.729
Парични средства и еквиваленти	23.513.383	31.564.145	24.883.759	26.835.164
Платени трошоци за идни периоди	8.617.475	12.967.672	11.851.883	25.133.722
Вкупно тековни средства	246.583.362	285.765.018	339.592.349	419.501.561
Средства наменети за продажба	-	-	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА	618.768.847	686.003.269	738.235.377	990.900.499
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ				
Главнина и резерви				
Основна главнина	191.648.342	191.648.342	191.648.342	191.648.342
Сопствени акции	(8.000.000)	(8.000.000)	(8.000.000)	(8.000.000)
Резерви	100.891.812	114.551.921	139.043.117	165.835.910
Ревалоризирани резерви	(51.758.770)	(51.758.770)	(51.758.770)	(51.758.770)
Акумулирана добивка	113.030.737	118.390.632	120.264.450	119.547.916
Главнина на сопствениците на друштвото	345.812.120	364.832.125	391.197.138	417.273.398
Неконтролирано учество	14.589.413	14.268.680	16.287.100	3.894.491
Вкупно главнина	360.401.533	379.100.804	407.484.238	421.167.889
Нетековни обврски				
Долгорочни кредити и заеми	125.313.160	85.795.408	94.127.460	281.768.348
Останати даночни обврски	-	-	-	-
Вкупно нетековни средства	125.313.160	85.795.408	94.127.460	281.768.348
Тековни обврски				
Обврски спрема добавувачи	36.649.674	26.482.899	46.775.070	118.251.905
Обврски за аванси	3.236.407	5.238.573	6.208.328	7.441.988
Краткорочни кредити и заеми	39.209.423	129.167.077	132.192.525	111.011.249
Останати краткорочни обврски и ПВР	53.958.650	60.218.506	51.447.756	51.259.119
Вкупни тековни обврски	133.054.154	221.107.055	236.623.679	287.964.262
Вкупно обврски	258.367.314	306.902.463	330.751.139	569.732.610
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	618.768.847	686.003.268	738.235.377	990.900.499

КОНСОЛИДИРАН ПАРИЧЕН ТЕК

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА КОНСОЛИДИРАН ПАРИЧЕН ТЕК	2021 МКД	2022 МКД	2023 МКД	2024 МКД
Парични текови од оперативни активности				
Добивка пред оданочување	24.147.468	24.987.714	32.971.301	22.725.677
Усогласување за				
Амортизација на материјални средства	23.820.970	26.493.544	32.028.672	35.166.577
Расходи од камати	7.092.658	6.237.606	6.234.768	11.731.318
Приходи од камати	(909.346)	(4.522.032)	(649.900)	(510.510)
Приходи од дивиденди и ост.финансиски приходи	(674.429)	-	(169.667)	(462.204)
Расходи од резервирања, нето	-	-	-	-
Исправка на вредност на побарувања	1.229.475	901.180	683.050	5.172.465
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	53.250.854	54.097.619	71.098.224	73.823.323
Промена кај побарувањата	71.853.168	(10.887)	(68.272.759)	(12.207.971)
Промена кај залихите	15.536.443	(40.370.955)	15.601.238	(43.725.253)
Промена кај однапред платени трошоци	(474.552)	(4.350.197)	1.115.789	(13.281.839)
Промена кај обврски од добавувачи	(30.477.352)	(10.166.775)	20.292.171	71.476.835
Промена кај примени аванси	(28.290)	2.002.166	969.755	1.233.660
Промена кај останати тековни обврски и ПВР	(7.147.978)	9.687.399	(6.362.416)	1.048.033
Нето пари употребени во работењето	102.512.294	10.888.371	34.442.002	78.366.787
Платена камата	(7.092.658)	(6.237.606)	(6.234.768)	(11.731.318)
Платен / повратен данок од добивка	(2.954.277)	(3.578.504)	(3.589.694)	(3.635.106)
Нето парични текови од оперативни активности	92.465.359	1.072.261	24.617.540	63.000.363
Парични текови од вложувачки активности				
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	(6.900.192)	(1.331.563)	(1.072.968)	(4.846.350)
Примени камати	884.109	4.522.032	649.900	510.510
Примени дивиденди	12.000.000	18.000.000	11.986.186	18.037.678
Приливи од средства наменети за продажба				
Купување / продавање на материјални средства	(30.563.477)	(56.659.725)	(51.999.091)	(233.592.483)
Купување / продавање на нематеријални средства	(2.972.930)	2.113.415	189.152	(6.965.992)
Нето парични текови од вложувачки активности	(23.582.524)	(33.355.841)	(40.246.821)	(226.856.637)
Парични текови од финансиски активности				
Исплатени / вратени долгорочни кредити	(7.137.772)	(39.517.752)	5.923.447	187.640.888
Исплатени / вратени краткорочни кредити	(60.984.830)	82.260.699	3.025.448	(21.181.276)
Нето парични текови од финансиски активности	(70.531.207)	40.334.342	8.948.895	165.807.679
Нето зголемување (намалување) на парични средства	(1.648.372)	8.050.762	(6.680.386)	1.951.405
Парични средства на почеток на годината	23.715.272	23.513.383	31.564.145	24.883.759
Парични средства на крај на годината	23.513.383	31.564.145	24.883.759	26.835.164

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ – АМ ГРУПАЦИЈА 2024



АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА

МИЛИОНИ МКД

Компанија	Контролира но учество (%)	НЕТО ДОБИВКА 2022	НЕТО ДОБИВКА 2023	Контролира но учество (%)	НЕТО ДОБИВКА 2024	% 2024 vs 2023
АУТОМАКЕДОНИЈА ПОЕДИНЕЧНО		24.491	26.438		29.049	10%
АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА КОНС. (БЕЗ ДИВИДЕНДИ)		6.491	14.452		11.011	-24%
АМ ЦЕРТ	100%	-1.129	2.753	100%	361	-87%
А1 РЕНТ	100%	683	723	100%	267	-63%
СИЦ БИТОЛА	100%	11.190	6.105	100%	3.139	-49%
АМ БРОКЕР КОНТРОЛИРАН	40%	1.786	2.332	80%	4.710	102%
АМ ГРУПАЦИЈА КОНСОЛИДИРАНО		19.021	26.365		19.488	-26%
АМ БРОКЕР НЕКОНТРОЛИРАН	60%	2.680	3.498	20%	1.177	-66%
АМ БРОКЕР ВКУПНО 100%		4.466	5.829		5.887	1%
АМ ГРУПАЦИЈА ВКУПНО		21.700	29.862		20.666	-31%

ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ - КОНСОЛИДИРАНИ

ОБРТЕН КАПИТАЛ - КОНСОЛИДИРАН	FY 2024	FY 2023	FY 2022	FY 2021
WORKING CAPITAL (мкд)	131.537.299	102.968.670	64.657.962	113.529.208
WORKING CAPITAL (eur)	2.128.435 €	1.666.160 €	1.046.245 €	1.837.042 €

Финансиски индикатори - КОНСОЛИДИРАН	FY 2024	FY 2023	FY 2022	FY 2021
Степен на задолженост (vs Средства)	Dept ratio 40%	31%	31%	27%
Степен на задолженост (vs Капитал)	Dept ratio 87%	58%	59%	48%
Принос на главнина	ROE 5%	7%	6%	6%
Поврат на средства	ROA 4%	4%	3%	3%
EBITDA маржа	EBITDA (%) 8%	11%	10%	8%
Нето профитна маржа	NP (%) NPM 3%	5%	4%	4%

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА ОБРТЕН КАПИТАЛ мкд / '000	FY 2024	FY 2023	FY 2022	FY 2021	% учество
	мкд	мкд	мкд	мкд	структура
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	419.501.561	339.592.349	285.765.018	246.583.362	100%
Залихи	175.872.478	132.147.225	147.748.463	107.377.508	42%
Побарувања од купувачи	184.079.468	167.975.104	91.823.327	106.745.148	44%
Краткорочни финансиски средства	7.580.729	2.734.379	1.661.411	329.848	2%
Останати тековни средства и АВР	26.835.164	11.851.883	12.967.672	8.617.475	6%
Парични средства и парични еквиваленти	25.133.722	24.883.759	31.564.145	23.513.383	6%
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	287.964.262	236.623.679	221.107.055	133.054.154	100%
Обврски спрема добавувачи	118.251.905	46.775.070	26.482.899	36.649.674	41%
Обврски за примени аванси	7.441.988	6.208.328	5.238.573	3.236.407	3%
Краткорочни кредити и позајмици	111.011.249	132.192.525	129.167.077	39.209.423	39%
Останати краткорочни обврски	51.259.119	51.447.756	60.218.506	53.958.650	18%
ВКУПЕН ОБРТЕН КАПИТАЛ ЗА ГОДИНА ('000 мкд)	131.537.299	102.968.670	64.657.962	113.529.208	
ВКУПЕН ОБРТЕН КАПИТАЛ ЗА ГОДИНА ('000 ЕУР)	2.138.818	1.674.287	1.051.349	1.846.003	
WORKING CAPITAL - RATIO	3,2	3,3	4,4	2,2	



АУТОМАКЕДОНИЈА АД ПОЕДИНЕЧНИ



Финансиски извештаи за работењето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД во 2024 година

Поединечите финансиските извештаи, кои се составен дел на овој преглед, се подготвени согласно сметководствените стандарди и законските регулативи, а се наменети за менаџментот, управните органи и акционерите.

Од страна на Менаџментот и Надворешната ревизија се оценети како објективни и стручно изготвени и како такви претставуваат солидна подлога за донесување на одлуки на Управниот одбор и Надзорниот одбор и се наменети за соодветно донесување на одлука за усвојување на годишната сметка за Аутомакедонија АД.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во 2024 година поединечно оствари позитивен финансиски резултат, односно **нето добивка во износ од 29 милиони денари**, што е за **9 % поголема** во однос на 2023. ЕБИТДА во вредност од 52 милиони денари која изнесува 8% од приходите или зголемување за 7% во однос на 2023 година.

На финансискиот резултат позитивно влијаеше:

- Пораст на приходите од продажба за 27% посебно од сегментот на комерцијални возила (автобуси) со пораст од 40%
- Пораст на бруто маржа за 43% Пораст на финансиските приходи – приходи од дивиденда

На финансискиот резултат негативно влијаеше

- Намалување на приходите и бруто маржа од сервисна дејност
- Зголемување на финансиските расходи за 13%

Билансот на состојба бележи оптимизација и стабилен однос на тековните средства vs тековни обврски, со зголемување на ефикасноста и ликвидноста преку намалување на побарувањето од купувачи за 12% и зголемување на залихата со нови модели на возила во насока на исполнување на постулатот – Аутомакедонија АД прв избор на електрични и хибрид возила.

Вкупната актива на компанијата изнесува 827 милиони денари, зголемена за 20% во однос на 2023, главно како резултат на инвестиции во новиот деловен комплекс во Злокуќани, за кој се планира ставање во употреба во Јуни 2025 година.

Во 2024 Аутомакедонија АД спорведе окрупнување на уделот во АМ Брокер на 80%, преку откуп на акции

Целосната оптимизација доведува до пораст на Капиталот за 8% и позитивен паричен тек.

БИЛАНС НА УСПЕХ - АМ АД Поединечен

АУТОМАКЕДОНИЈА АД БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2021		FY 2022		FY 2023		FY 2024		FY 2024 vs 2023	CAGR 20-24
	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп		
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	468.845	100%	445.486	100%	516.151	100%	654.839	100%	27%	7,0%
Приходи од продажба на возила	293.384	63%	301.854	68%	376.651	73%	525.765	80%	40%	11,4%
Приходи од сервисна активност и рез.делови	146.050	31%	114.006	26%	107.008	21%	99.820	15%	-7%	-6,2%
Приходи од закупнини	29.411	6%	29.627	7%	32.492	6%	29.254	4%	-10%	-0,4%
COGS - Набавна вредност на прод. производи	352.261	75%	319.234	72%	386.886	75%	517.657	79%	34%	8,5%
Набавна вредност на продадени возила	268.321	57,2%	264.804	59,4%	336.829	65,3%	468.818	71,6%	39,2%	11,5%
Набавна вредност на сервисна активност	83.939	17,9%	54.430	12,2%	50.057	9,7%	48.839	7,5%	-2,4%	-8,5%
GROSS PROFIT	116.585	25%	126.252	28%	129.266	25%	137.182	21%	6%	2,0%
Разлика во цена - возила	25.063	5,3%	37.050	8,3%	39.823	7,7%	56.947	8,7%	43,0%	10,7%
Разлика во цена сервисна активност и рез.делови	62.110	13,2%	59.576	13,4%	56.951	11,0%	50.981	7,8%	-10,5%	-3,7%
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	5.832	1%	7.423	2%	14.588	3%	11.276	2%	-23%	32,0%
Трошоци за вработени	49.661	11%	49.978	11%	52.243	10%	55.508	8%	6%	4,8%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	46.369	10%	51.636	12%	52.632	10%	54.004	8%	3%	1,1%
Амортизација	14.673	3%	14.807	3%	13.642	3%	14.625	2%	7%	-6,2%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	110.703	24%	116.420	26%	118.517	23%	124.137	19%	5%	1,6%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	11.714	2%	17.255	4%	25.337	5%	24.320	4%	-4%	14,6%
Приходи од дивиденди	12.000	3%	18.000	4%	11.986	2%	18.038	3%	50%	34,6%
Вонредни отписи - writte offs	-3.343	-1%	-3.984	-1%	-2.162	0%	-4.577	-1%	112%	-10,9%
EBIT	20.371	4%	31.271	7%	35.162	7%	37.781	6%	7%	32,4%
EBITDA	35.044	7%	46.077	10%	48.804	9%	52.406	8%	7%	13,9%
Финансиски приход - камати и поз.курсни разлики	674	0%	0	0%	0	0%	84	0%		-38,2%
Финансиски расход - камати и нег.курсни разлики	7.174	2%	6.085	1%	7.794	2%	8.817	1%	13%	9,2%
Данок на добивка	211	0%	694	0%	733	0%	0	0%	-100%	-100,0%
НЕТО ДОБИВКА (NP)	13.661	3%	24.492	5%	26.635	5%	29.049	4%	9%	63,9%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА - АМ АД Поединечен

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - БИЛАНС НА СОСТОЈБА	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2024 vs FY 2023
мкд / '000	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	
СРЕДСТВА	568.831	640.113	689.560	824.452	20%
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	337.577	345.144	313.978	428.488	36%
Недвижности, постројки и опрема	319.170	325.817	310.995	397.967	28%
Нематеријални средства	90	1.010	823	637	-23%
Вложувања во подружници	2.160	2.160	2.160	10.232	374%
Аванс за материјални средства				19.652	
Долгорочни побарувања од купувачи	16.157	8.078			
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	231.254	294.968	375.582	395.964	5%
Залихи	106.943	146.745	131.038	177.177	35%
Побарувања од купувачи	109.447	129.153	198.409	174.879	-12%
Побарувања за дадени аванси и поб.ддв	5.970	4.127	17.663	10.675	-40%
Дадени позајмици на поврзани друштва	-	-	-	5.943	
Останати тековни средства и АВР	2.679	2.808	13.396	10.040	-25%
Парични средства и парични еквиваленти	6.215	12.135	15.076	17.251	14%
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	568.831	640.113	689.560	824.452	20%
ГЛАВНИНА	318.722	343.908	369.650	398.700	8%
Акционерски капитал (основна главнина)	191.648	191.648	191.648	191.648	0%
Сопствени акции (-)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	0%
Вкупни резерви	100.245	113.905	138.395	164.834	
Објективна вредност	(51.759)	(51.759)	(51.759)	(51.759)	0%
Добивка од деловната година	13.661	25.186	26.438	29.049	10%
Акумулирана добивка	72.927	72.927	72.927	72.927	0%
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	122.201	89.219	93.125	199.710	114%
Долгорочни кредити	77.978	45.518	53.075	160.788	203%
Одложени приходи	44.223	43.701	40.050	38.922	-3%
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	127.908	206.987	226.785	226.042	0%
Обврски спрема добавувачи	31.676	20.730	40.254	65.482	63%
Обврски за примени аванси и даночни	12.769	16.319	5.700	4.939	-13%
Краткорочни кредити и позајмици	39.209	129.167	134.312	111.000	-17%
Тековен дел на долгорочни кредити	37.793	34.179	38.491	37.480	-3%
Останати краткорочни обврски	6.461	6.591	8.028	7.141	-11%
ВКУПНИ ОБВРСКИ	250.109	296.205	319.910	425.752	33%

ПАРИЧЕН ТЕК - АУТОМАКЕДОНИЈА АД Поединечен

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (CASH FLOW)	2024	2023	2022	2021
АУТОМАКЕДОНИЈА АД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
Парични текови од оперативни активности				
ДОБИВКА (ЗАГУБА) пред оданочување	29.049	27.380	24.891	13.871
Усогласување за:				
Амортизација на недвижности постројки опрема	14.642	13.455	14.818	14.673
Отпис на побарувања	-	675	-	1.042
Расходи за камати	8.692	5.861	6.202	6.828
Капитална добивка од продажба на возила	-	(59)	(124)	(1.680)
Добивка (загуба) пред промени во обртни с-ва	52.382	47.312	45.787	34.733
Побарување од купувачи	23.530	(54.313)	(20.386)	49.275
Останати тековни средства и АВР	3.356	273	285	(415)
Побарувања за дадени аванси	4.040	(16.094)	3.437	(327)
Залихи	(46.139)	15.726	(39.822)	17.203
Обврски кон добавувачи	25.228	19.070	(6.785)	(31.972)
Обврски за примени аванси	(761)	(2.995)	3.550	10.333
Останати тековни обврски и ПВР	(887)	(6.866)	(5.575)	(8.776)
Нето пари употребени во работењето	60.750	2.113	(19.509)	70.055
Платена камата	(8.817)	(7.091)	(6.003)	(7.174)
Платен данок од добивка	(1.350)	(450)	791	(1.514)
Нето парични текови од оперативни активности	50.583	(5.428)	(24.721)	61.366
Парични текови од вложувачки активности				
Купување на основни средства / продажба (+)	(7.799)	(11.488)	(26.431)	(7.470)
Продажба на основни средства		13.102	3.195	15.498
Инвестиции во тек	(109.985)			
Дадени заеми	(5.943)	(10.400)	-	-
Вложување во подружници	(8.072)	0	0	0
Нето парични текови од вложувачки активности	(131.798)	(8.786)	(23.236)	8.028
Парични текови од финансиски активности				
Искористени (отплатени) кредити	(34.696)	17.181	53.851	-67.999
Долгорочни кредити	118.086			
Исплатени дивиденди	0	0	0	0
Нето парични текови од финансиски активности	83.390	17.181	53.851	(67.999)
Нето зголемување (намалување) на парични с-ва	2.175	2.967	5.894	1.396
Парични средства на почеток на годината	15.076	12.109	6.215	4.819
Парични средства на крајот на годината	17.251	15.076	12.109	6.215

- Паричниот тек е позитивен, посебно нето парични текови од оперативни активности презентирајќи видливо насочување на генерираните парични средства од главните бизнис активности употребени во оперативното работење – оптимизирање на структура на залихи и реализирање на продажба во насока на зголемување на финансискиот резултат.
- Инвестициите видливо зголемени поради интензивно инвестирање и завршување на деловниот објект во Злокуќани која инвестиција се покрива со долгорочен инвестиционен кредит

ЗАЛИХА ВОЗИЛА 2020 - 2024

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

АНАЛИЗА ЗАЛИХА ВОЗИЛА ПО БРЕНДОВИ					
ЗАЛИХА ВОЗИЛА - АУТОМАКЕДОНИЈА	2020	2021	2022	2023	2024
Вредност на залиха - Opel	38.956.777	28.743.872	26.796.918	10.746.278	20.164.821
Вредност на залиха - Isuzu cars	3.228.101	0	0	5.919.962	25.783.410
Вредност на залиха - Isuzu trucks	1.809.289	14.204.623	20.918.283	12.359.969	10.014.789
Вредност на залиха - Isuzu bus	0	3.510.732	15.113.675	14.050.933	14.050.933
Вредност на залиха - Sy Yong	22.789.256	2.683.368	20.138.944	32.367.706	8.786.077
Вредност на залиха - Piaggio	3.013.804	5.194.565	3.837.874	5.284.900	5.905.490
Вредност на залиха - Farizon					7.153.749
Вредност на залиха - Половни возила	5.362.200	2.809.927	3.858.544	3.924.948	25.716.920
Вредност на залиха - трактори		0	9.082.240	0	15.371.355
ВКУПНО ЗАЛИХА ВОЗИЛА	75.159.427	57.147.087	99.746.478	84.654.696	132.947.544

ДЕНОВИ НА ОБРТ - ВОЗИЛА

ДЕНОВИ НА ОБРТ	2020	2021	2022	2023	2024
ВКУПНО ДЕНОВИ НА ОБРТ	74	92	117	76	99

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ ПО БАНКИ

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ПО БАНКИ

ПРЕГЛЕД ОБВРСКИ БАНКИ 2024					31.12.24		
	Шпаркасе банка	.01/2024.	.06/2024.	.12/2024	просечна каматна стапка	вредност рамка	% ИСКОРИСТЕНОСТ СО 31.12.2024
1	Долгорочни кредити	15.661 €	0 €	650.407 €	3,7%		
2	Краткорочни кредити	1.626.016 €	2.130.081 €	1.414.634 €	4,1%		
3	Гаранции - девизни (MIDI)	230.000 €	450.000 €	453.200 €			
4	Гаранции (тендерски / чинидбени)	66.178 €	415.718 €	460.928 €		хипотека Автокоманда д.објект	
ШПБ	Вкупно Шпаркасе Банка	1.937.855 €	2.995.799 €	2.979.168 €	4,1%	3.000.000 €	99%
	Халк Банка						
1	Долгорочни кредити	500.393 €	19.441 €	0 €			
2	Среднорочни кредити - МБПР / ЕИБ	125.658 €	63.432 €	0 €			
3	Краткорочни кредити	325.203 €	504.065 €	0 €			
4	Гаранции (тендерски / чинидбени)	129.963 €	126.125 €	118.756 €			
	Вкупно Халк Банка	1.081.217 €	713.064 €	118.756 €		0 €	
	НЛБ						
1	Долгорочни кредити - ХУБО	722.054 €	609.653 €	2.560.137 €	4,6%		
2	Среднорочни кредити - МБПР	53.333 €	40.000 €	13.333 €	1,6%		
3	Краткорочни кредити	0 €	195.122 €	390.244 €	4,0%		
4	пристапување кон долг	37.500 €	16.667 €	0 €	2,9%	нотаризирана меница	
НЛБ	Вкупно НЛБ Банка	812.888 €	861.441 €	2.963.714 €	3,3%	4.000.000 €	74%
	СТОПАНСКА БАНКА						
СТБ	Вкупно Стопанска Банка - пристап долг Ауто 1 Рент	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	3,9%	1.500.000 €	100%
	ВКУПНО БАНКИ 2024	5.331.960 €	6.070.304 €	7.561.639 €	3,7%	8.500.000 €	89%
	КРЕДИТИ	3.368.319 €	3.561.795 €	5.028.755 €	average		
	ГАРАНЦИИ	426.141 €	1.008.510 €	1.032.884 €			
	ПРИСТАПУВАЊЕ	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €			



Финансиски извештаи 2024

AM CERT ДООЕЛ

БИЛАНС НА УСПЕХ – АМ ЦЕРТ дооел

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2021		FY 2022		FY 2023		FY 2024		2024 vs 2023 %
	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	37.119	100%	37.675	100%	47.257	100%	53.569	100%	13,4%
Приходи од технички преглед	17.155	46%	22.939	61%	27.180	58%	26.512	49%	-2,5%
Приходи од хомолигации	11.392	31%	9.018	24%	9.422	20%	12.694	24%	34,7%
Приходи од МС	3.803	10%	3.407	9%	3.277	7%	4.193	8%	27,9%
Приходи лабараторија					1.571		1.513		-3,7%
Приход од АМ Академија	195	1%	204	1%	188	0%	203	0%	8,0%
НВ Тахографи	0		0		-3		0		
Останати приходи од продажба					3.862		8.454		
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	2.850	8%	4.355	12%	1.242	3%	1.609	3%	29,5%
Трошоци за вработени	16.974	46%	17.832	47%	15.407	33%	17.578	33%	14,1%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	23.747	64%	24.327	65%	23.806	50%	27.279	51%	14,6%
Амортизација	869	2%	962	3%	922	2%	1.053	2%	14,1%
Останати расходи					3.862		8.459		
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	41.590	112%	43.121	114%	43.997	93%	54.369	101%	23,6%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	-1.622	-4%	-1.091	-3%	3.261	7%	809	2%	-75,2%
Приходи од дивиденди	0		0		0		0		
Вонредни отписи - writte offs									
ЕВИТ	-1.622	-4%	-1.091	-3%	3.261	7%	809	2%	-75,2%
ЕВИТДА	-753	-2%	-129	0%	4.183	9%	1.862	3%	-55,5%
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	6	0%	0	0%	
Данок на добивка	0	0%	0	0%	502	1%	443	1%	
НЕТО ДОБИВКА (NP)	-1.622	-4%	-1.129	-3%	2.753	6%	366	1%	-86,7%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – АМ ЦЕРТ дооел

АМ ЦЕРТ - БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2020 000 МКД	FY 2021 000 МКД	FY 2022 000 МКД	FY 2023 000 МКД	FY 2024 000 МКД
СРЕДСТВА	9.857	9.842	15.901	18.515	18.890
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.374	2.607	3.795	2.883	3.957
Недвижности, постројки и опрема	3.374	2.607	3.795	2.883	3.957
Нематеријални средства					
Вложувања во подружници	0	0	0	0	0
Долгорочни побарувања од купувачи					
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	6.482	7.235	12.105	15.631	14.933
Залихи	467	507	986	1.109	1.100
Побарувања од купувачи	2.921	5.485	8.663	13.056	12.137
Побарувања за дадени аванси	0	0	590	436	0
Дадени позајмици на поврзани друштва					
Останати тековни средства и АВР	641	615	373	390	479
Парични средства и парични еквиваленти	2.454	628	1.493	641	1.218
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	9.857	9.842	15.901	18.514	18.890
ГЛАВНИНА	2.433	509	-627	2.125	1.594
Основна главнина	310	310	310	310	310
Резерви	62	62	62	62	62
Добивка / Загуба за тековната година	-4.765	-1.622	-1.129	2.753	366
Пренесена загуба				-1.130	0
Акумулирана добивка	6.826	1.759	130	130	856
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	0	0	0	0	0
Долгорочни кредити					
Одложени приходи					
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	7.424	9.332	16.528	16.389	17.296
Обврски спрема добавувачи	6.405	8.727	16.335	16.389	16.276
Обврски за примени аванси	848	0	193		
Краткорочни кредити и позајмици					
Останати краткорочни обврски	171	605			1.020
ВКУПНИ ОБВРСКИ	7.424	9.332	16.528	16.389	17.296



СИЦ **АМ**

Финансиски извештаи 2024

СИЦ АМ БИТОЛА

БИЛАНС НА УСПЕХ – СИЦ АМ Битола

СИЦ АМ БИТОЛА БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2021		FY 2022		FY 2023		FY 2024		2024 vs 2023 %
	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	35.275	100%	30.930	100%	31.902	100%	29.449	100%	-8%
Трошоци за вработени	11.403	32%	11.841	38%	11.880	37%	13.470	46%	13%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	4.776	14%	6.036	20%	12.975	41%	12.492	42%	-4%
Амортизација	1.165	3%	541	2%	178	1%	169	1%	-5%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	17.344	49%	18.419	60%	25.033	78%	26.131	89%	4%
Други оперативни приходи							154		
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	17.931	51%	12.511	40%	6.869	22%	3.472	12%	-49%
Приходи од дивиденди									
Вонредни расходи - донација									
ЕВИТ	17.931	51%	12.511	40%	6.869	22%	3.472	12%	-49%
ЕВИТДА	19.096	54%	13.053	42%	7.047	22%	3.641	12%	-48%
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	85	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%	
Данок на добивка	1.833	5%	1.322	4%	764	2%	416	1%	
НЕТО ДОБИВКА (NP)	16.098	46%	11.190	36%	6.105	19%	3.139	11%	-49%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – СИЦ АМ Битола

СИЦ АМ БИТОЛА БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
СРЕДСТВА	23.098	14.644	10.528	8.791
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	2.520	444	357	288
Недвижности, постројки и опрема	2.520	444	357	288
Недвижности даени под закуп				
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	20.578	14.199	10.171	8.503
Залихи				
Побарувања од купувачи	12.000	8.363	5.650	5.341
Останати тековни средства и АВР	1.625	171	1.844	1.224
Парични средства и парични еквиваленти	6.953	5.666	2.677	1.938
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	23.098	14.643	10.528	8.791
ГЛАВНИНА	19.495	14.206	9.770	3.679
Акционерски капитал (Основна главнина)	310	310	310	310
Резерви	230	230	230	230
Објективна вредност и останати резерви				
Добивка за тековната година	16.098	11.190	6.105	3.139
Акумулирана добивка	2.857	2.936	3.126	
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	850	0	0	0
Долгорочни кредити	850	0	0	0
Одложени приходи				
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.753	438	758	5.112
Обврски спрема добавувачи	1.335	22	640	5.066
Останати краткорочни обврски	1.418	416	118	46
ВКУПНИ ОБВРСКИ	3.603	438	758	5.112



Финансиски извештаи 2024

АУТО 1 РЕНТ

БИЛАНС НА УСПЕХ – АУТО 1 РЕНТ

АУТО 1 РЕНТ БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2021		FY 2022		FY 2023		FY 2024		2024 vs 2023 %
	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	6.968	100%	16.099	100%	28.214	100%	36.288	100%	28,6%
Набавна вредност							1.950		
Трошоци за вработени	911	13%	949	6%	1.051	4%	4.129	11%	292,9%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	2.027	29%	4.621	29%	8.951	32%	8.006	22%	-10,6%
Амортизација	3.902	56%	9.758	61%	16.913	60%	18.971	52%	12,2%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	6.840	98%	15.328	95%	26.915	95%	31.107	86%	15,6%
							0		
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	128	2%	772	5%	1.300	5%	3.231	9%	148,6%
Приходи од дивиденди		0%		0%		0%		0%	
Вонредни расходи		0%		0%		0%		0%	
ЕВИТ	128	2%	772	5%	1.300	5%	3.231	9%	148,6%
ЕВИТДА	4.030	58%	10.530	65%	18.212	65%	22.202	61%	21,9%
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	410	1%	
Финансиски расход	43	1%	0	0%	453	2%	3.312	9%	
Данок на добивка	20	0%	89	1%	123	0%	62	0%	
НЕТО ДОБИВКА (NP)	65	1%	683	4%	723	3%	267	1%	-63,1%

Во Јули 2024 Ауто 1 Рент отпочна со работа на АУТО УНИОН рент-а-кар франшиза

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – АУТО 1 РЕНТ

АУТО 1 РЕНТ БИЛАНС НА СОСТОЈБА	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
СРЕДСТВА	34.914	61.236	87.953	171.226
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	32.911	52.164	74.727	142.296
Недвижности, постројки и опрема	32.911	52.164	74.727	141.371
Нематеријални средства	0	0	0	925
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	2.003	9.072	13.226	28.929
Залихи				
Побарувања од купувачи	167	3.846	6.388	6.457
Побарувања за дадени аванси		1.047	730	45
Останати тековни средства и АВР	1.115	3.427	5.902	20.471
Парични средства и парични еквиваленти	721	752	205	1.956
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	34.918	61.234	87.952	171.225
ГЛАВНИНА	-468	229	953	1.119
Акционерски капитал (Основна главнина)	310	310	310	310
Резерви	0	0	0	0
Добивка / загуба за тековната година	65	683	723	267
Пренесена загуба			-844	-221
Акумулирана добивка	-843	-764	764	763
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	8.713	5.638	2.563	83.500
Долгорочни кредити	8.713	5.638	2.563	83.500
Одложени приходи				
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	26.674	55.368	84.437	86.607
Обврски спрема добавувачи	24.189	50.589	68.206	73.825
Обврски за примени аванси		4.711	5.757	6.818
Краткорочни кредити и позајмици	14	68	10.419	5.943
Останати краткорочни обврски	2.471	0	55	22
ВКУПНИ ОБВРСКИ	35.386	61.006	86.999	170.107



АМ БРОКЕР

Финансиски извештаи 2024

АМ БРОКЕР АД

БИЛАНС НА УСПЕХ – АМ БРОКЕР АД

АМ БРОКЕР АД БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2021		FY 2022		FY 2023		FY 2024		2024 vs 2023 %
	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	000 МКД	% нсп	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	31.016	100%	40.315	100%	46.089	100%	43.858	100%	-4,8%
Останати операт.приходи							2.778		
Трошоци за вработени	7.859	25%	9.073	23%	10.692	23%	12.597	29%	17,8%
Оперативни трошоци (ОРЕХ)	15.480	50%	22.776	56%	26.913	58%	26.809	61%	-0,4%
Амортизација	320	1%	416	1%	391	1%	349	1%	-10,7%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	23.659	76%	32.264	80%	37.995	82%	39.756	91%	4,6%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	7.356	24%	8.051	20%	8.093	18%	6.881	16%	-15,0%
Приходи од дивиденди									
Вонредни расходи	-1.446		-2.664		-1.964				-100,0%
EBIT	5.910	19%	5.387	13%	6.129	13%	6.881	16%	12,3%
EBITDA	6.231	20%	5.803	14%	6.520	14%	7.230	16%	10,9%
Финансиски приход	0	0%	0	0%	504	1%	176	0%	-65,0%
Финансиски расход	0	0%	0	0%	29	0%	21	0%	-26,5%
Данок на добивка	535	2%	921	2%	775	2%	1.149	3%	48,3%
НЕТО ДОБИВКА (NP)	5.375	17%	4.466	11%	5.829	13%	5.887	13%	1,0%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – АМ БРОКЕР АД

АМ БРОКЕР АД БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
СРЕДСТВА	28.459	32.542	32.113	30.142
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1.120	850	850	374
Недвижности, постројки и опрема	1.120	850	780	374
Долгорочни побарувања од купувачи				
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	27.339	31.692	31.263	29.769
Залихи				
Побарувања од купувачи	11.535	10.235	12.056	9.303
Побарувања за дадени аванси			15	0
Останати тековни средства и АВР	6.809	9.913	12.907	14.930
Парични средства и парични еквиваленти	8.995	11.544	6.284	5.535
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	28.459	32.543	32.112	30.142
ГЛАВНИНА	23.300	23.566	27.145	19.473
Акционерски капитал	3.075	3.075	3.075	3.075
Резерви	887	887	887	887
Добивка за деловната година	5.375	4.466	5.829	5.887
Акумулирана добивка	13.963	15.138	17.354	9.624
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	830	461	0	1.665
Долгорочни кредити	830	461	0	0
Одложени приходи				1.665
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	4.329	8.516	4.967	9.005
Обврски спрема добавувачи	2.633	6.036	2.839	3.840
Останати краткорочни обврски	1.696	2.480	2.128	5.165
ВКУПНИ ОБВРСКИ	5.159	8.977	4.967	10.669



AUTOMAKEDONIJA
G R O U P